

ОГЛАС

Референт на Материјална и Финансиска Евиденција

ЗА НАС

Ние уредуваме, реновираме, дизајнираме и испорачуваме целосно корисничко искуство за клиенти со невидени технологии и дизајни од светски брендови. KC HOME е модерен концепт кој нуди разновидни производи и услуги, вклучувајќи керамика, санитарија, кади и туш кабинни, текстил и слични производи. Со докажано 30 годишно искуство и со посветен тим, KC HOME by Kaleceramica обезбедува иновативна атмосфера овозможувајќи професионален развој.

НУДИМЕ

Создавање амбиенти со современи дизајни, технологии и архитектура. Конкурентна плата врз основа на вашите вештини и искуства, како и бонус план. По платената пробна работа, следи долгорочен договор.

ОЧЕКУВАМЕ

Амбициозни, сериозни и вешти вработени. Следење на сите политики и процедури на корпорацијата. Одржување на доверливоста на сопственичките информации, заштита на имотот на корпорацијата. Очекување на клиентите според стандардите на компанијата. Наоѓање решение и одговори на потребите на клиентите. Комуницирање со другите користејќи јасен и професионален јазик, користејќи соодветен бонтон. Вашиот личен изглед треба да биде чист и професионален. Одржување позитивни работни односи со другите; тим за поддршка за постигнување заеднички цели. Вршење обврски и работни должности како што се барани од супервизорите.

Оддел: Логистика и Сметководство

Локација: Визбегово

ОДГОВОРНОСТ И СТРУЧНОСТ ЗА ПОЗИЦИЈАТА

Внесување на примениот материјал во систем по извршена контрола. Отварање на работни налози. Внесување-отварање на нови нарачки. Лоцирање на артиклите. Издавање на готов производ и креирање соодветна документација и проверка на нарачки пред испорака. Проверка на сметководствени евиденции. Подготвување на извештаи за состојбата во магацинот. Доставување на месечните извештаи до финансискиот оддел и други административни задачи. Репрезентативен претставник на компанијата и добра презентација на концептот на КС НОМЕ.

АПЛИЦИРАЊЕ

Аплицирањето треба да биде со наслов “Референт на Материјална и Финансиска Евиденција - (Име и Презиме на Кандидатот)”. Треба да наведете одговор на прашањето: “Зошто аплицирате во оваа област, и зошто мислите дека вие треба да се квалификувате?”. Доставување на CV треба да се изврши преку електронска форма на таил: careers@kcgroup.mk или на <https://kchome.mk/kariera/>

Ве молиме испратете професионална биографија најдоцна до 06.03.2022 година. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

Приклучи се на нашата мултикултурна екипа и биди дел од светскиот концепт.